



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 26 февруари 1992
Скопје
Број 10 Год. XLVIII

Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 2.600 динара. Овој број чини 60
динари. Жиро сметка 40100-603-12498

133.

„Член 91-а

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВА- ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 февруари 1992 година.

Број 08-624
18 февруари 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ.

Член 1

Во Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ број 23/82, 77/82, 75/85, 8/87, 65/87, 87/89, 44/90 и 84/90), членот 61 се менува и гласи:

„Републиката обезбедува средства за покривање на обврските на пензиското и инвалидското осигурување што настануваат со признавањето и определувањето на пензии под поповолни услови согласно со член 49 до член 60 и член 98 на овој закон, согласно со членовите 7, 8, 9, 10 и 11 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 41“ („Службен лист на СФРЈ“ број 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 и 42/90), согласно со членовите 8, 9, 10, 11 и 12 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна борба од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“ број 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 и 42/90), и согласно со членовите 9, 10, 11 и 12 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“ број 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 и 42/90)“.

Член 2

По член 91 се додава нов член 91-а кој гласи:

На борец во НОВ пред 9 септември 1943 година пензијата определена од износот утврден согласно со член 53 став 4 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, што се применувал до влегувањето во сила на овој закон, ќе му се исплатува во затечениот износ и по влегувањето во сила на овој закон.

Пензијата од став 1 на овој член натаму се усогласува според растот на пензиите во Република Македонија.“

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1992 година.

134.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИ- КАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА ГАРАНЦИЈА (ТРЕТ ПРОЕКТ ЗА СЕКТОРОТ ЗА ПАТИШТА) СО МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РА- ЗВОЈ

Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата за гаранција (Трет проект за секторот за патишта) со Меѓународната банка за обнова и развој, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 февруари 1992 година.

Број 08-601/1
18 февруари 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА ГА- РАНЦИЈА (ТРЕТ ПРОЕКТ ЗА СЕКТОРОТ ЗА ПА- ТИШТА) СО МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБ- НОВА И РАЗВОЈ

Член 1

Се ратификува Спогодбата за гаранција (Трет проект за секторот за патишта – ЈУ 3232) меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Меѓу-

народната банка за обнова и развој, потпишана на 7 мај 1991 година во Вашингтон – Дистрикт – Колумбија, во оригинал на англиски јазик.

Член 2

Текстот на Спогодбата за гаранција во превод на македонски јазик гласи:

СПОГОДБА ЗА ГАРАНЦИЈА

Спогодба од 7 мај 1991 година меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија (Гарант) и Меѓународната банка за обнова и развој (Банка).

Бидејќи (А) Гарантот, Самоуправната интересна заедница за патишта на Македонија, Скопје (Заемопримач) и Сојузот на самоуправните интересни заедници за патишта на Југославија, Белград (Federal Association of Republican and Provincial Road Organizations of Yugoslavia, Belgrade) (FARP) (Сојуз на СИЗ), откако ја утврдија изводливоста и приоритетноста на Проектот како што е опишан во Прилогот 2 кон Договорот за заемот, побараа од Банката да учествува во неговото финансирање:

(В) Банката, со Договорот за заем од истиот датум „меѓу Банката, Заемопримачот и Сојузот на СИЗ, прифаќа да му одобри на Заемопримачот заем во разни валути во вредност од дваесет и два милиони долари (\$ 22.000.000), под условите и во роковите содржани во Договорот за заем, но само под услов Гарантот да се согласи да гарантира за обврските на Заемопримачот во поглед на тој заем и да ги преземе другите обврски предвидени со оваа спогодба, и

Бидејќи Гарантот, со оглед на стапувањето на Банката во Договор за заем со Заемопримачот, се согласи да гарантира за тие обврски на Заемопримачот, страните во оваа спогодба се договорија како што следи:

Член I

Општи услови, дефиниции

Оддел 1.01. „Општите услови што се применуваат на договорите за заем и на спогодбите за гаранција“ на Банката од 1 јануари 1985 година, со тоа што последната реченица во Оддел 3.02 е избришана (Општи услови), претставуваат составен дел на оваа спогодба.

Оддел 1.02. Освен ако контекстот не бара поинаку, одделни изрази дефинирани во Општите услови, во преамбулата и во оддел 1.02 од Договорот за заем го имаат значењето што е наведено во нив.

Член II

Гаранција

Оддел 2.01. Гарантот изјавува дека се определи за целите на проектот, како што се наведени во Прилогот 2 кон Договорот за заем, и дека за таа цел, не ограничувајќи ја и со ништо не намалувајќи ја која и да е друга своја обврска од оваа спогодба за гаранција, со ова безусловно гарантира, како прв обврзник, а не само како емец, навремено и точно плаќање на главницата, каматата и другите трошоци на заемот, како и на премијата на отплатата на заемот пред рокот, ако ја има, се како што е наведено во Договорот за заем.

Член III

Други одредби

Оддел 3.01. Гарантот се обврзува дека нема да презема или да стори да се преземе кое и да е дејство со кое би се спречувало или попречувало Заемопримачот

или Сојузот на СИЗ да ги исполнат своите обврски од Договорот за заем и дека, во границите на своите уставни овластувања, ќе преземе или ќе стори да се преземе секое разумно дејство што е неопходно или корисно за да им се овозможи на Заемопримачот и на Сојузот на СИЗ да ги исполнат тие обврски.

Оддел 3.02. (а) Гарантот, преку соодветните ресори и органи, ќе ги преземе сите мерки што се потребни да обезбедат:

(i) сите приходи за патишта од надоместот на патишта од цената на горивото и понатаму да се добиваат од данокот по вредност, на големопродажната цена на горивото за да се обезбедат најмалку четиристотини и педесет милиони долари (\$ 450.000.000), односно еквивалентен износ, оваа сума за патните организации во републиките и автономните покраини, и тоа навремено секоја календарска година, се до завршувањето на проектот, а за да им се овозможи на овие патни организации минимално да ги задоволат своите потреби во поглед на одржувањето на патиштата – отплата на долговите и административните трошоци вклучени во нивните соодветни програми за патна инфраструктура во секоја календарска година, со тоа што сите приходи што ќе преостанат потоа да се насочат за други патни работи;

(ii) до 31 декември 1992 година данокот на промет на дизел-гориво дека ќе биде зголемен во висина на данокот на промет на бензинско гориво.

(b) Во смисла на овој оддел:

(i) „надомест за патишта во цената на горивото“ го означува надоместот за користење на патишта, вклучен во малопродажната цена на бензинот и дизел-горивото, а

(ii) „одржување на патишта“ означува редовно одржување на патиштата, вклучувајќи зајакнување на коловозот и исклучувајќи го зимското одржување.

Оддел 3.03. Гарантот, преку соодветните ресори и органи:

(а) до 30 септември 1991 година со Банката и со републиките и автономните покраини ќе ги анализира заклучоците и препораките на Банчината студија од 1989 до 1990 година за дерегулација и развој на пазарот на копнениот сообраќај во Југославија и

(б) веднаш, потоа ќе ги преземе сите потребни мерки за спроведување или за преземање на спроведување на препораките од студијата, во согласност со динамиката, а се како што ќе биде договорено со Банката.

Оддел 3.04. Гарантот, преку соодветните ресори и органи:

(а) до 30 септември 1991 година, врз основа на целите и проектната задача задоволителни за Банката, ќе изработи студија за разгледување на неопходните мерки за намалување на испуштањето на отровни материи од возилата;

(б) до 31 декември 1991 година ќе ги разгледа со Банката заклучоците и препораките од таа студија и

(в) веднаш потоа ќе ги спроведе или ќе направи да се спроведат препораките од таа студија во согласност со динамиката, а се како што ќе биде договорено со Банката.

Член IV

Претставник на Гарантот; адреси

Оддел 4.01. сојузниот секретар за финансии на Гарантот е определен за претставник на Гарантот за целите за оддел 11.03. од Општите услови.

Оддел 4.02. За целите на оддел 11.01. од Општите услови се наведуваат следниве адреси:

за Гарантот:

Сојузен секретаријат за финансии
Омладински бригади 1
11070 Белград
Југославија

Телеграфска адреса:

СОЈУЗЕН
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ФИНАНСИИ
Белград

Телекс:
11.062 YU SIC

За Банката
International Bank for

Reconstruction and Development
1818 H. Steet, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America

Телеграфска адреса:
INTBAFRAD
Washington, D.C.

Телекс:
197688 (RTR)
248423 (RCA)
64145 (WUI) или
82987 (FTCC)

Во потврда на тоа страните во оваа спогодба, преку своите за тоа прописно овластени претставници, ја потпишаа во свое име Спогодбата во Дистриктот Колумбија, Соединети Американски Држави, на наведениот ден и година.

За Социјалистичка
Федеративна Република
Југославија, овластен
претставник
Ц. Муџезиновик, с.р.

За Меѓународната банка
за обнова и развој
в.д. регионален потпретседател
за Европа, Средниот Исток и
Северна Африка
Е. Лари, с.р.

Член 3

Република Македонија обврските преземени со овој закон ќе ги изврши според одредбите на Законот за начинот и условите за извршување на обврските по кредитите на меѓународните организации за кои федерацијата даде гаранција или супергаранција и по кредитите од меѓудржавни спогодби („Службен лист на СФРЈ“ број 43/86).

Член 4

Министерот за финансии ќе се грижи за извршувањето на овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

135.

Врз основа на член 16, став 2 член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, член 24-а и член 196-б од Законот за претпријатијата, Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 14 и 18 февруари 1992 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОСНОВАЊЕ НА МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА – МИА

Член 1

Собранието на Република Македонија заради целосно, навремено и објективно информирање на граѓаните, како и за информирање на меѓународната јавност

за активностите на републичките органи и другите субјекти во Републиката, основа јавно претпријатие под името Македонска информативна агенција.

Скратениот назив на Агенцијата е: МИА со Ц.О. Седиштето на Агенцијата е во Скопје.

Член 2

Дејноста на Македонската информативна агенција е:

- прибирање, обработување и дистрибуирање на вести и информации за настаните и појавите во Република Македонија и во светот;
- издавање на публикации, брошури, вршење на фото, аудио и видео услуги од областа на јавното информирање, маркетиншки и други новинарско-агенциски работи и услуги и
- врши и други работи утврдени во Статутот на МИА.

Член 3

Согласно со постапката утврдена во Статутот МИА може да основа свои и заеднички дописништва надвор од седиштето на Агенцијата.

Член 4

Средствата за основање и за работа на МИА се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија во износ од 50.000.000,00 динари.

Средства за вршење на дејноста и за техничко-технолошкиот развој на МИА ќе се обезбедуваат и непосредно со продажба на производите и услугите на пазарот.

Средствата од ставовите 1 и 2 на овој член се сметаат како влог на Република Македонија и се во државна сопственост.

Над средствата од ставовите 1 и 2 на овој член не може да се води стечајна постапка.

Член 5

Македонската информативна агенција (во натамошниот текст: МИА) може да се трансформира како правен субјект во мешовита сопственост, со обезбедување средства од домашни и странски лица согласно со позитивните законски прописи.

Вложениите средства од став 1 на овој член не можат да бидат повеќе од 49% од вкупниот капитал на МИА.

Член 6

Орган на управување на МИА е совет кој е составен од девет члена од кои шест члена именува Собранието на Република Македонија, а три члена избираат работниците на МИА на начин утврден со Статутот на МИА.

Советот на МИА:

- донесува Статут, на кој согласност дава Собранието на Република Македонија;
- му предлага на Собранието на Република Македонија долгорочни и среднорочни планови за развој на МИА;
- донесува одлуки за проширување на дејноста, може да врши промена на името, седиштето, како и за статусните промени во согласност со Собранието на Република Македонија;
- именува и разрешува директор и главен и одговорен уредник на МИА;
- утврдува цени на услугите и

– врши и други работи утврдени со закон и со Статутот.

Советот на Собранието на Република Македонија му доставува најмалку еднаш годишно извештај за програмското, материјалното и финансиското работење на МИА.

Член 7

Директорот на МИА, како и главниот и одговорен уредник, го имснува и разрешува Советот на МИА.

Утврдувањето на предлогот за именување, Конкурсна комисија избрана од Советот на МИА го врши врз основа на јавен конкурс.

Согласност на одлуката за именување директор на МИА дава Собранието на Република Македонија.

Член 8

Донесувањето на Статутот на МИА, именувањето, односно изборот на членовите на Советот на МИА, именувањето на директор, како и на главниот и одговорен уредник на МИА, ќе се изврши најдоцна во рок од два месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

До именувањето на директор во постапка утврдена со закон и со Статут на МИА, Собранието на Република Македонија именува вршител на должноста кој под надзор на основачот ќе ги врши подготовките за почеток на работата на МИА.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-598/1
18 февруари 1992 година
Скопје

Претседател на
Собранието на Република
Македонија,
Стојан Авдов, с.р.

136.

Врз основа на член 39 став 1 алинеја од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 6/81, 46/82, 11/87, 12/89, 10/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 18 февруари 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РЕЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ОПШТИНСКИ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОПШТИНСКОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО ОХРИД

1. Се разрешува од функцијата општински јавен обвинител во Општинското јавно обвинителство во Охрид Боривоја Петрески, по сопствено барање.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-606/1
18 февруари 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Авдов с.р.

137.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управата и на другите органи во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 февруари 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН СЛУХ „25 МАЈ“ – СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух „25 Мај“ – Скопје се избираат:

Бранко Арсовски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Велимир Ѓурчиновски, дефектолог, директор на заводот за рехабилитација на деца и младинци – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-608/1
18 февруари 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Авдов с.р.

138.

Врз основа на член 61 став 2 од Законот за избор на органите на управата и на другите органи во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 февруари 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ

1. За членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности се избираат:

Хатиџе Исмаили, психолог, вработена во Центарот за социјална работа – Тетово и

Боге Чадиновски, дефектолог, советник во Министерството за труд и социјална политика.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-609/1
18 февруари 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Авдов, с.р.

139.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 19/89, 12/90, 19/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 февруари 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат преставниците на Републиката во Советот на Земјоделскиот факултет во Скопје, поради истекот на времето за кое се именувани и тоа:

Горјан Велјановски,
Виолета Димова и
д-р Иван Серафимов.

2. За претставници на Републиката во Советот на Земјоделскиот факултет во Скопје се именуваат:

ЈОРДАН ЗАФИРОВ, пратеник во Собранието на Република Македонија,

ПЕТРЕ ТРАЈКОСКИ, пратеник во Собранието на Република Македонија и

ТИМЕ АНДОНОВ, пратеник во Собранието на Република Македонија.

3. Ова одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-607/1
18 февруари 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Ајдов, с.р.

141.

Врз основа на член 35 став 2 од Законот за библиотечката дејност („Службен весник на СРМ“ број 35/84 и 51/88), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 февруари 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА БИБЛИОТЕКАТА

1. Собранието на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ – Скопје со која за индивидуален работоводен орган повторно е именуван м-р Васе Манчев.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-610/1
18 февруари 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Ајдов с.р.

142.

Врз основа на член 1 од Законот за мерките што можат да се преземат заради спречување и отстранување на нарушувањето во токовите на општествената репродукција на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, број 55/91) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, број 45/90), Владата на Република Македонија донесе

УРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ И ПОБАРУВАЊАТА НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ПРАВНИТЕ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

Член 1

Службата на општественото книговодство во Македонија (во натамошниот текст: Службата во Македонија), ќе спроведе пребивање на обврските и побарувањата на правните лица со седиште во Република Македонија со правните лица со седиште во Република Хрватска.

Член 2

Пребивањето на обврските и побарувањата е задолжително за сите правни лица со седиште во Република Македонија кои се распоредени во дејностите:

- 01 – Индустрија и рударство,
- 02 – Земјоделство и рибарство,
- 03 – Шумарство,
- 04 – Водостопанство,
- 05 – Градежништво,
- 06 – Сообраќај и врски,
- 07 – Трговија,
- 08 – Угостителство и туризам,
- 09 – Занаетчиство и лични услуги,
- 10 – Станбено – комунална дејност и уредување на населби и простори,

140.

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 февруари 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА ПРИРОДОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА МУЗЕЈОТ

1. Собранието на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Природонаучниот музеј на Македонија со која за индивидуален работоводен орган на Музејот повторно е именувана м-р Бранислава Михајлова.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-611/1
18 февруари 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Ајдов с.р.

- 11 – Финансиски, технички и деловни услуги,
- 12 – Образование, наука, култура, инфромации,
- 13 – Здравствена и социјална заштита,
- 14 – Општествено – политички заедници, самоуправни интересни заедници и општествено – политички организации.

Член 3

Предмет на задолжителното пребивање на обврските и побарувањата се сите обврски на правните лица од Република Македонија спрема правните лица од Република Хрватска од должничко – доверителските односи по основ на промет на стока и вршење услуги, обврските по основ на осигурување и обврските по основ на отплата на кредити што настанале заклучно до 31 декември 1991 година, а не се подмирени до денот на пријавувањето.

Правните лица ги пријавуваат и обврските содржани во инструментите за обезбедување на плаќањата и обврските за кои се дадени налози за плаќање според одредбите на Законот за финансиското работење.

Член 4

Задолжително пребивање на обврските и побарувањата на правните лица од Република Македонија со правните лица од Република Хрватска ќе се спроведе на 21 февруари 1992 година, а пресметката на подмирените обврски и побарувања ќе се спроведе преку сметките во Службата на ден 22 февруари 1992 година.

Правните лица ќе ги пријават своите обврски што се предмет на оваа компензација на 17 и 18 февруари 1992 година.

Член 5

Обврските од член 3 се пријавуваат на образецот „Пријава на обврските спрема правните лица од Република Хрватска“, кој е составен дел на оваа уредба.

Член 6

Пребивањето на обврските според оваа уредба е задолжително за сите правни лица од член 2 кои до денот на пријавувањето не ги подмириле своите обврски спрема правните лица од Република Хрватска.

Член 7

Упатство за начинот на пријавување на обврските на правните лица од Република Македонија, ќе пропише генералниот директор на Службата во Република Македонија.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-329/11

11 февруари 1992 година
СкопјеПретседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.**СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**
ФИЛИЈАЛА

Страница

ПРИЈАВА НА ОБВРСКИТЕ СПРЕМА ПРАВНИТЕ ЛИЦА ОД РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА(вкупен износ на
долгувањата)

(број на доверители)

(Назив и седиште
на подносителот)(Број на сметката
на подносителот)

Реден број	Назив и седиште на доверителот	Број на сметката на доверителот	Износ
------------	--------------------------------	---------------------------------	-------

(Место и дата)

(Жиг и потпис на подносителот)

143.

Врз основа на член 1 од Законот за мерките што можат да се преземат заради спречување и отстранување на нарушувањето во тековите на општествената репродукција на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 55/91) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, број 45/90), Владата на Република Македонија донесе

УРЕДБА
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ТУТУНСКИТЕ ПРАБОТКИ НАБАВЕНИ ОД РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА, РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА, РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА И РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Член 1

Даночен обврзник на данокот на промет на тутунските преработки е правно лице и физичко лице што врши трговска или угостителска дејност во Република Македонија, кое тие тутунски преработки ги набавило од Република Словенија, Република Хрватска, Република Босна и Херцеговина, Република Црна Гора и Република Србија.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.1.1992 година.

Бр. 23-569/1
20. февруари 1992 година
СкопјеПретседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

144.

Врз основа на член 1 од Законот за мерките што можат да се преземат заради спречување и отстранување на нарушувањата во тековите на општествената репродукција на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 55/91), во смисла на член 15, став 2 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на СРМ“, бр. 47/87) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90), Владата на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

1. Се овластува Дирекцијата за републички стоковни резерви да се задолжи пред деловните банки во Република Македонија со 2.000.000.000,00 динари.

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука, Дирекцијата за републички стоковни резерви ќе ги искористи за набавка на дефицитарни прехранбени производи и дефицитарни семиња за потребите на Република Македонија.

3. Враќањето на кредитот Дирекцијата ќе го врши од своите средства.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-603/1
20 февруари 1992 година
С к о п ј е

Претседател на Владата
д-р Никола Кљусев, с. р.

145.

Врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85, 18/90 и 38/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.11.1992 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛОКАЦИИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА АЗИЛАНТИ- ТЕ ОД РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА ВО НАСЕЛБА- ТА „ШУТО ОРИЗАРИ“ СКОПЈЕ-II ФАЗА

1. Со оваа одлука се уредува локација за изградба на индивидуални станбени објекти и објекти за мало стопанство од монтажен карактер во населбата Шуто Оризари во Скопје и тоа:

– 86 индивидуални станбени објекти тип „Треска“ долж улицата „Виетнамска“ и „Нов живот“.

– 21 објекти за мало стопанство на истите улици.

2. Составен дел од Одлуката е графичкиот приказ на локациите (ситуација во М 1:1000), кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-379/1
20 февруари 1992 година
С к о п ј е

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

146.

Врз основа на член 9, став 3 од Законот за цивилните инвалиди од војната („Службен весник на СРМ“ бр. 33/76, 25/79, 11/81, 4/85 и 12/89), министерот на Министерството за труд и социјална политика донесе

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИДНИ- НА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА

1. Месечните износи на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците јануари, февруари и март 1992 година се определуваат од основата која се утврдува во висината на просечниот чист личен доход остварен во Републиката во претходното тримесечје од 8.000,00 динари и изнесуваат:

I група	4.000,00 динари
II група	3.200,00 динари
III група	2.560,00 динари
IV група	2.000,00 динари
V група	1.600,00 динари

Износите на цивилните инвалиднини од точка 1 на оваа наредба ќе бидат усогласени по утврдувањето на остварениот просечен месечен чист личен доход во Републиката во периодот октомври – декември 1991 година, објавен од страна на Републичкиот завод за статистика.

2. Месечните износи на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците октомври, ноември и декември 1991 година конечно се определуваат од основата која се утврдува на просечниот чист личен доход остварен во Републиката во периодот јули – септември 1991 година, од 5.648,00 динари и изнесуваат:

I група	2.824,00 динари
II група	2.259,00 динари
III група	1.807,00 динари
IV група	1.412,00 динари
V група	1.130,00 динари

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-857
11 февруари 1992 година
Скопје

Министер
за труд и социјална
политика,
Илијаз Сабрву, с. р.

147.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јануари 1992 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ точките 3,5,6 и 7 на член 1 од Одлуката за продолжување на месниот самопридонес за развој на Месната заедница во 1991-1996 година, донесена од Собирот на работните луѓе и граѓаните на Месната заедница „Илија Поцков“ во село Раклиш Општина Радовиш, на 21 април 1991 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во месната заедница на начин предвиден за објавување на општите акти.

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У. бр. 146/91 од 6 ноември 1991 година, поведе постапка за оценување законитоста на точките 3,5,6 и 7 на член 1 од одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што како основница за утврдување на висината на самопридонесот, покрај со закон утврдените, биле предвидени и други основи, што за лицата привремено вработени во странство висината на самопридонесот била утврдена во фиксен износ и што се применува ретроактивно и затоа што со неа се вршело трајно финансирање на уличното јавно осветление што не било во согласност со Закон.

4. На седницата Судот утврди дека според точките 3 и 5 на член 1 од Одлуката покрај личниот доход и катастарскиот приход како основница за пресметување на самопридонесот се предвидени тутунската реколта и површината на земјиштето што се наводнува.

Согласно член 7 од Законот за општите начела на самопридонесот („Службен весник на СРМ“ бр. 27/78), при воведување на обврската за плаќање на самопридонесот мора да се води сметка за способноста на обврзниците за поднесување на обврските односно за материјалните можности на работните луѓе и граѓаните, а според член 8 од истиот закон висината на самопридонесот се утврдува сразмерно на личните доходи, односно приходите на обврзникот.

Од изнесените законски одредби произлегува дека основница за утврдување на висината на самопридонесот претставува личниот доход односно приходите на обврзникот, кој за земјоделците се изразува преку катастарскиот приход.

Со оглед на тоа што со точките 3 и 5 на член 1 од Одлуката висината на обврската за плаќање на самопридонес се утврдува не само преку личниот доход и катастарскиот приход, туку и преку тутунската реколта и површината на земјиштето што се наводнува, со што обврзниците се оптоваруваат по ист основ повеќекратно, Судот смета дека со тоа се повредува начелото на сразмерно утврдување на висината на самопридонесот, поради што оцени дека тие не се во согласност со означените законски одредби.

5. Понатаму, Судот утврди дека точката 6 на член 1 од Одлуката е предвидено вработените во странство кои не плаќале самопридонес за 1989 и 1990 година да плаќаат по 5000 динари, а во наредниот период според основните утврдени со Одлуката.

Согласно член 52 став 4 од Уставот на Република Македонија законите, другите прописи и општите акти не можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните. Повратното дејство на прописите беше забрането и со член 262 од Уставот, кој важеше во времето на воведување на постапката пред Уставниот суд.

Со оглед на тоа што во точка 6 на член 1 од Одлуката е предвидено самопридонесот кој е воведен за периодот 1991-1996 година за привремено вработени во странство да се плаќа и за 1989 и 1990 година, Судот оцени дека таа не е во согласност со означената уставна одредба.

Понатаму, Судот утврди дека со оспорената одредба од одлуката за привремено вработените во странство обврската за плаќање на самопридонес за 1989 и 1990 година се утврдува фиксно, а не сразмерно на личниот доход односно приходот на обврзникот, поради што оцени дека таа не е во согласност со член 7 од Законот.

6. Исто така, Судот утврди дека во точка 7 на член 1 од Одлуката е предвидено за трајно финансирање на уличното осветление во месната заедница секое домаќинство да плаќа по 30 динари месечно.

Според член 5 од Законот, самопридонесот може да се воведи најмногу за пет години, од што произлегува дека самопридонес не може да се воведи за неограниче-

но време односно за трајно финансирање на определени потреби на месната заедница.

Со оглед на тоа што со точка 7 на член 1 од Одлуката е предвидено обврската за плаќање на самопридонесот за трајно финансирање на уличното осветление е воведен како трајна, Судот оцени дека таа не е во согласност со означената законска одредба.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 146/91
21 јануари 1992 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
м-р Јордан Арсов, с.р.

148.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јануари 1992 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА став 2 на член 10 од Правилникот за специјализација, субспецијализација и стручно усовершување, донесен од Работничкиот совет на Работната организација Медицински центар „Борка Талески“ во Прилеп, на 22 април 1991 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во Медицинскиот центар на начин предвиден за објавување на општите акти.

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У. бр. 165/91 од 6 ноември 1991 година, поведе постапка за оценување законитоста на став 1 на член 10 од правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што на работниците над 35 години возраст не им се вреднувал основот работно искуство, што било несогласно со Законот.

4. На седницата Судот утврди дека според член 9 од Правилникот здравствените работници и здравствените соработници со високо образование можат да се упатат на специјализација ако имаат положен стручен испит, ако познаваат еден од светските јазици и ако имаат најмалку една година искуство во спроведувањето на здравствената заштита во производството и прометот на лекови или во орган на управата надлежен за работите на здравството, по положувањето на стручниот испит.

Понатаму, Судот утврди дека во член 10 став 1 од Правилникот како приоритети за упатување на специјализација се предвидени повисок просек на школувањето, работно искуство, работно искуство поминато на село, и работно искуство поминато во итна помош.

Во оспорениот член 10 став 2, пак, е предвидено дека работното искуство на кандидатите се вреднува заклучно со 35 години возраст и дека кандидатите над оваа старосна граница не добиваат бодови по овој основ.

5. Според член 181 став 1 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83, 43/85, 50/87 и 27/88), кој важел во време на донесувањето на оспорениот правилник и член 149 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91), на здравствените работници и здравствените соработници им се одобрува специјализација, односно можат да специјализираат ако го положиле стручниот испит, ако познаваат еден од странските јазици и ако имаат една година искуство по положување на стручниот испит во спроведување на здравствена заштита, производство и промет на лекови или во орган на управата надлежен за работите на здравството. Под

еднакви услови предност за специјализација имаат здравствените работници, кои, покрај условите од став 1 на овој член, поминале три години на работа во здравствена станица на село. Понатаму, е предвидено дека здравствените организации и заедници со општ акт ги утврдуваат критериумите и постапката за избор на кандидати за специјализација.

Од изнесените законски одредби произлегува дека здравствената организација е овластена да ги утврди критериумите и постапката за избор на кандидати за специјализација, при што е должна да ги почитува условите и приоритетите утврдени со закон.

Со оглед на тоа што во член 10 став 2 од Правилникот работното искуство на кандидатите над 35 години

возраст воопшто не се вреднува, Судот смета дека на тие кандидати им се оневозможува користење на правото на специјализација надвор од условите и приоритетите утврдени со Закон, поради што оцени дека тој не е во согласност со означените законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 165/91
21 јануари 1992 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
м-р Јордан Арсов, с.р.

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

13.

Врз основа на член 6 од Спогодбата за обезбедување на материјална основа за создавање на услови за вработување на инвалидни лица во периодот од 1991 до 1995 година, („Службен весник на СРМ“ бр. 21/91), Советот на Републичкиот завод за вработување, на седницата одржана на 20.II.1992 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ИНВАЛИДНИ ЛИЦА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува износот, начинот и постапката за одобрување на надоместокот за вработување на невработените инвалидни лица за 1992 година.

Член 2

Републичкиот завод за вработување се обврзува за секое вработено инвалидно лице согласно Спогодбата за обезбедување на материјална основа за создавање на услови за вработување на инвалидни лица во периодот 1991-1995 година, кое пред вработувањето е пријавено како невработено лице да одобри неповратни средства во висина од 40.000,00 динари.

Член 3

Републичкиот завод за вработување средствата за вработување на инвалидни лица ќе ги одобрува врз основа на поднесеното барање од организацијата, работодавачот односно лицето кое самостојно врши дејност со личен труд односно со личен труд и со средства во сопственост на граѓаните кое содржи:

- број на инвалидни лица кои треба да бидат вработени,
- опис на работите и работните задачи на кои ќе бидат вработени,
- наод, оценка и мислење од комисијата за оценка на работната способност во случај кога инвалидното лице се вработува на работи и работни задачи за кои не

е оспособено по пат на стручно односно работно оспособување;

– износот на неповратните средства за вработување на невработените инвалидни лица.

Член 4

За одобрените средства од член 2 на оваа одлука, Републичкиот завод за вработување склучува договор со организацијата, работодавачот која вработува инвалидни лица односно со инвалидното лице кое самостојно врши дејност со личен труд односно со личен труд и со средства во сопственост на граѓаните.

Член 5

Пренесувањето на одобрените средства се врши по доставување на решението – одлуката за засновање работен однос на инвалидните лица на неопределено време, односно по доставувањето на актот за вршење на самостојна дејност од надлежниот орган.

Член 6

Доколку на инвалидното лице му престане работниот однос без оглед на причините во времето од 2 години сметано од денот на стапувањето на работа со договорот што се склучува во смисла на член 4 од оваа одлука, организацијата односно работодавачот е должен и се обврзува да прими во работен однос на неопределено време друго инвалидно лице без надоместок за вработување или да ги врати примените средства во камата по стапка што се плаќа на орочени средства во банката на 2 години.

Доколку инвалидното лице престане да ја врши дејноста по било кој основ, истото не може да се евидентира како невработено лице во Републичкиот завод за вработување за време од 2 години сметано од денот на престанокот на вршењето на дејност.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1992 година.

Член 8

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 02-334
21 февруари 1992 година
Скопје

Претседател,
Радмила Мадевска, с.р.

Огласен деа

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Во постапката за лишување родителско право на противникот Бранислав Горгиевски од Скопје, со непозната адреса на живеење му е поставен за привремен старател, адвокатот Валеријан Монеvски.

Се повикува противникот да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во судот.

Од Општинскиот суд Скопје I-Скопје, Р. бр. 227/92. (31)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Љуљим Гаши, ул. „К. Петковиќ“ бр. 54, нас. Сингелиќ – Скопје, против тужената Дрита Зејнели од с. Труба-рево, Скопско, сега со непозната адреса на живеење.

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје, за привремен застапник на тужената ѝ е поставен адвокатот Велријан Монеvски, ул. „Питу Гули“ бр. 70, Скопје, кој ќе ја застапува во постапката и ќе ги штити нејзините интереси.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, бр. 2221/91. (32)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП

Пред Општинскиот суд во Штип се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Јанева Стојна од Штип, против тужениот Блаже Давчев, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Блаже Давчев да се јави во судот во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави адреса или, пак, постави свој полномошник, кој ќе го застапува во постапката пред овој суд. Во спротивно, ќе му биде одреден привремен застапник, кој ќе го застапува до окончавањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 27/92. (33)

ОПШТИНСКИ СУД ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за исплата на долг по тужбата на тужителот Пајазити Шакир Шабан од с. М. Речица, против тужениот Салихи Бафти Лазим од с. Гајре, сега на привремена работа во Швајцарија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Салихи Лазим да се јави во судот, да достави адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува во постапката во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок, судот на тужениот, преку Центарот за социјални работи, ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 124/92. (26)

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор за долг по тужбата на тужителот Зекири Рамадан од Тетово против тужениот Кадриу Вејсел од с. Камењане, сега со непозната адреса во СР Германија. Вредност на спорот 2.000 ДМ.

Се повикува тужениот Вејсел Кадриу од с. Камењане да се јави во овој суд, во рок од 15 дена, да достави адреса или постави полномошник. Во спротивно, по истекот, на овој рок, на истиот ќе му се постави привремен застапник кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1726/91. (27)

Пред овој суд се води спор за надомест на штета по тужбата на тужителот Мурати Адем од Призрен против тужениот Беџети Бекир од с. Доброшће.

Се повикува тужениот Беџети Бекир од с. Доброшће да се јави пред Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави адреса или постави полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 178/92. (28)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје, објави дека со решението на овој суд Ст. бр. 934/91 од 15.1.1992 година, ја заклучи стечајната постапка на должникот Приватно претпријатие „Нада Промет“ с. Сирково Кавадарци ул. „Илинденска“ бр. 66, Кавадарци.

Должникот се брише од регистарот на претпријатијата од овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (38)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението на овој суд Ст. бр. 936/91 од 15.1.1992 година, ја заклучи стечајната постапка на должникот Д.Р.О. на З.Т. „Хум-пласт“ Кавадарци, ул. „Илинденска“ бр. 66, Кавадарци.

Должникот се брише од регистарот на претпријатијата од овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (39)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 175/91 од 30.XII.1991 година, ја заклучи стечајната постапка над ППС „Гранап“ од Штип

По правосилноста на решението ППС „Гранап“ од Штип, се брише од регистарот на стопанските организации.

Решението може да го напаѓаат доверителите до Стопанскиот суд на Македонија - Скопје, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (37)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 723/91 од 29.1.1991 година, отвори стечајна постапка над претпријатието за промет на големо и мало „Илинден“ од Скопје.

За стечаен судија се именува Надица Раичкови, судија на овој суд.

За стечаен управител се определува Димитровски Бранко, од Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 6/1-7, тел. 238-611. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник за 31.III.1992 година во 9,15 часот во соба бр. 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (50)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението на овој суд Ст. бр. 155/91 од 11.П.1992 година е отворена стечајна постапка над ОП Чаир-Скопје.

За стечаен судија се именува Миријана Немет судија при овој суд. За стечаен управник се определува Атанас Таневски дипл. економист од Скопје, ул. „Никола Парапунов“ бр. 3/1-1 тел. 250-056.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во 2 примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на 7.IV.1992 година, во 8,00 часот во соба бр. 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(51)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 13/91 од 23.IX.1991 година, е отворена стечајна постапка над ЗЗ „4 Јули“ с. Сушево.

За стечаен судија е одредена Зорица Бочварска судија на овој суд. За стечаен управник е поставен Горѓи Галев од Струмица.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена со пријави и докази во два примероци таксирани со 100,00 динари на жиро сметка 40100-840-033-3338- Републички буџет. За испитување на побарувањата се закажува рочиште на 27.III.1992 година, во 12 ч.

Се повикуваат должниците без одлагање да ги исплатат своите долгови.

Огласот е истакнат на судската табла на 23.IX.1991 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(48)

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува дека решението Ст. бр. 56/91 од 12.П.1992 година ја заклучи стечајната постапка над ЗЗ „Ново Бел“ од Струмица.

По правосилноста на решението ЗЗ „Ново Бел“ од Струмица, се брише од регистарот на претпријатијата.

Решението можат да го напаѓаат доверителите до Стопанскиот суд на Македонија, Скопје, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(49)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубените тркалезен печат и штебил под назив: „Претпријатие за производство и трговија увоз-извоз „Даворекс“ п.о. – Скопје“ се огласуваат за неважни.

(282)

Загубениот правоаголен печат под назив: „СТД Комисион „ЕМИ“ – Зеков Киро ул. „Никола Парапунов“ бр. 3-а – Скопје“ се огласува за неважен.

(283)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за производство промет и услуги „Капитал Труст“ ц.о. увоз-извоз – Скопје“ се огласува за неважен.

(284)

Загубените тркалезен печат и штебил под назив: „Претпријатие за производство, промет и услуги „Би-

меко“ извоз-увоз д.о.о. – Скопје“ се огласуваат за неважни.

(285)

Загубениот печат под назив СТД „Антонио“, ул. „Пиринска“ бр. 35, Штип“ се огласува за неважен.

(334)

Загубените тркалезен печат и штебил под назив: „Претпријатие за производство, трговија, угостителство и туризам „ЈУ-СПЕЈС“ ц.о. увоз-извоз – Скопје“ се огласуваат за неважни.

Загубениот печат под назив „Марлес – похиштво“ д.о.о. – Марибор, Салон – Скопје 17“ се огласува за неважен.

(14)

Загубените четвртаст печат под назив: „Метал“ – дополнителна дејност, ул. „Алжирска“ бр. 2/2, тел. 2532-908 – Скопје“, се огласува за неважен.

(15)

Загубените печат и штебил под назив: „Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија „БРОСС-КО“ извоз-увоз д.о.о. – Скопје“ се огласуваат за неважни.

Загубените печат и штебил под назив: „Претпријатие за промет на големо и мало „Башкими“ извоз-увоз д.о.о. – Скопје, Ласкарци“ се огласуваат за неважни.

(17)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за големо и мало производство, услуги и инженеринг извоз-увоз „Призма“ – Скопје“, се огласува за неважен.

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за производство и промет „Континентал“ Д.О.О. – Скопје“ се огласува за неважен.

(20)

Загубениот штебил под назив „Претпријатие за производство и промет „Континентал“ д.о.о. – Скопје“ се огласува за неважен.

(21)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за внатрешен и надворешен промет „Јуни – ком“ ц.о. – Скопје“ се огласува за неважен.

(25)

Загубениот четвртаст печат под назив: „Самостоен угостителски дуќан „Ловец“ – с. Жеровјане – Тетово – Рецепи Сириј“ се огласува за неважен.

(26)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за производство промет на големо и мало, инженеринг „Балкомерц“ ц.о. извоз-увоз, Скопје“ се огласува за неважен.

(27)

Загубените четвртаст и тркалезен печат под назив: „Претпријатие за производство на големо и мало „Грандпром“ ц.о. увоз-извоз – Скопје“ се огласуваат за неважни.

(28)

Загубените тркалезен печат и штебил под назив: „Самостоен дуќан „Коштана“ – Кичево“ се огласуваат за неважни.

(29)

Загубениот печат на име Јулкица Стојанова, ул. „Едвард Кардељ“ бр. 74, Кочани, се огласува за неважен.

(46)

Загубениот печат под назив: „ППС „Надеж“ – Берово“ се огласува за неважен.

(91)

Загубениот печат под назив: „НИМ – Скопско пиво – Радовиш“ се огласува за неважен.

(189)

Загубениот печат под назив: „Станбена задруга „Селма“ ц.о. – Гостивар“ се огласува за неважен.

(376)

Загубениот четвртаст печат под назив: „Бутик Ники – бул. „Јане Сандански – Спасовски Јовица, тел. 429-938 – Скопје“ се огласува за неважен.

(377)

Загубените тркалезен печат под назив: „Новинско-издавачко претпријатие „Фауст“ Д.О.О. – Скопје“ се огласува за неважен.

Загубениот печат под назив: „Ракиш Пром“ – Радовиш – нас. Ракиш“ се огласува за неважен.

(398)

Загубените тркалезен печат и четвртаст штебил напишани на латиници и кирилица под назив: „РО „Косовошпед“ – Приштина, ООУР „Меѓународна шпедиција“ – Филијала – Скопје“ се огласуваат за неважни.

(538)

